

## Понуда за рентно осигурување - ГРАВЕ Премиум

За ГРАВЕ

Ве молиме понудата пополнете ја со печатни букви. Одговорот прецртајте го со

### Договарач на осигурувањето

- Машко  
 Женско  
 Правно лице  
 Претприемач

Име и презиме / Име на претпријатието		ЕМБГ / ЕДБ на правното лице		Датум и место на раѓање	
				ден    месец    година	
Број на пошта	Место - улица	Бр. куќа - влез - спрат - стан	Општина	Место	
Професија / Вид на дејност		Странско државјанство		Телефон / Мобилен телефон	
E-mail адреса:				0 /	

### Примач на рента - прв осигуреник

- Машко  
 Женско

Име и презиме		ЕМБГ		Датум и место на раѓање	
				ден    месец    година	
Број на пошта	Место - улица	Бр. куќа - влез - спрат - стан	Општина	Место	
Професија / Вид на дејност		Странско државјанство		Телефон / Мобилен телефон	
E-mail адреса:				0 /	

### Втор осигуреник (кај рента со пренос на вториот осигуреник)

- Машко  
 Женско

Име и презиме		ЕМБГ		Датум и место на раѓање	
				ден    месец    година	
Број на пошта	Место - улица	Бр. куќа - влез - спрат - стан	Општина	Место	
Професија / Вид на дејност		Странско државјанство		Телефон / Мобилен телефон	
E-mail адреса:				0 /	

### ГРАВЕ Премиум

- ГРАВЕ Премиум Рента - Доживотна рента со поврат на капитал во случај на смрт на осигуреникот  
 ГРАВЕ Премиум Рента Дуо - Доживотна рента со гарантиран период на исплата и пренос на вториот осигуреник  
 ГРАВЕ Премиум Гарант - Рента со одредено траење со поврат на капитал во случај на смрт на осигуреникот  
 ГРАВЕ Премиум Гарант Дуо - Рента со одредено траење и гарантиран период на исплата и пренос на вториот осигуреник

Пристапна старост	Датум на почетокот на осигурувањето	Вид на рента и траење	Гарант. период на исплатата	Процент на пренос на друг осигуреник
.....год.	01     20	<input type="checkbox"/> доживотна <input type="checkbox"/> привремена .... год.	..... год.	..... %

Премија (еднократно) .....	НАЧИН НА ИСПЛАТА НА РЕНТА	<input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12
Трошоци и изработка на полиса ..... 6 ЕУР	ЗАГАРАНТИРАНА РЕНТА	ЕУР
Уплата (премија + 6 ЕУР) .....	ГРАВЕ БОНУС РЕНТА	ЕУР
	ВКУПНА РЕНТА	ЕУР

НАПОМЕНА: Исплатата се врши исклучиво на сметка на примачот на рентата. Заедно со понудата задолжително да се приложи и фотокопија од трансакциска сметка.

### Корисници на осигурување во случај на смрт на осигуреникот:

- Кај рентата со поврат на капитал во случај на смрт на првиот осигуреник
- Кај рентата со гарантиран период на исплата и пренос на вториот осигуреник, во случај на смрт на првиот и вториот осигуреник:

--

Со потпис потврдувам дека ја разбрав и ги прифатив условите за рентно осигурување кои се дел од договорот за рентно осигурување и дека сите податоци кои се внесени во оваа понуда се вистинити и целосни.

\*Приговор за работата на Друштвото може да се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување, кој е надлежен орган за супервизија на Друштвото, во рок и на начин утврден со закон.

Место и датум

Потпис на застапникот/посредникот  
во осигурувањето

Потпис на договарачот  
на осигурувањето

Потпис на првиот осигуреник

Потпис на вториот осигуреник